

Како и да е, Груевски ќе го амортизира првиот посериозен удар, но мора да направи брејк во спроведувањето на својата политика, со која ќе треба да си ги зајакне позициите, а влијанието на Бранко да го минимизира. Таквата политика е слична на диетата со месо, што значи кога ќе мислат дека им даваш што ќе посакаат, всушност тогаш ќе го доживеат најголемо изненадување.

Груевски ги "испегла" ставовите со ДПА, со НСДП и со ВМРО-НП, иако на "пеглањето" им претходеа две бурни ноќи, при што телефоните неколку пати ги трошеле батериите.



Пишува: Венцо ДОНЕВ

Турбуленциите на македонската политичка сцена продолжуваат, што поради лични каприци на поединци, што поради невешто менаџирани политички ситуации, или поконкретно, ставање на партиските над државните интереси за кулирање на државните плодови по цена на нејзино цркнување. Интерпелацијата на СДСМ можеше да се очекува, што политички е сосема легитимно, но нејзиното активирање во моментот на одење на премиерот Никола Груевски во Албанија на средба со претседателот на САД, Џорџ Буш, во очекување на добриот глас за зачленување во НАТО, е темпирана бомба од која последиците ќе ги чувствува државата, а не партиите.

Во СДСМ, односно Бранко Црвенковски, се знае дека моментно Груевски, по препорака на дипломатите, не смее да оди на вонредни парламентарни избори, кои за оваа партија ќе бидат погубни. Нивното инсистирање да му го пребројат мнозинството по малку е смешно, а заканата од ново парламентарно мнозинство е грешка која еднаш ВМРО-ДПМНЕ ја направи во 1992 година, кога на власт дојде Црвенковски и македонската држава тргна низ удолница, пред сè, поради начинот на кој се изведе при-



САМО НА ПОЧЕТОКОТ ШЕФОТ НА ДРЖАВАТА, БРАНКО ЦРВЕНКОВСКИ, И ПРЕМИЕРОТ НИКОЛА ГРУЕВСКИ БЕА НА ИСТА БРАНОВА ДОЛЖИНА. НО, ВРЕМЕТО ПОКАЖА ДЕКА ВСУШНОСТ СЕ "ЛУТИ ПИПЕРЧИЊА"

ГРУЕВСКИ ГО АМ НА БРАНКО, НО М

ватизацијата - грабежот на општествениот капитал. Дека немале намера да ѝ наштетат на Македонија, туку сакале само да предупредат на лошата економска положба и несигурноста и безбедноста со која нашата земја се соочува откако ВМРО-ДПМНЕ и ДПА се на власт. Едноставно, веќе видено сценарио.

ЖИВОТОТ ВО ОПОЗИЦИЈА Е НЕПОДНОСЛИВ

Ваква работа може да смисли само Црвенковски, кој всушност и ја одржува СДСМ во живот, затоа што сегашното раководство е со ограничени капацитети. Опозиционото дејствување на СДСМ беше препознатливо во периодот 1998-2002 година, а се чини многу не се променило до денес. Значи, интерпелацијата не е спорна, туку тајмингот кога се активира: пред средбата на Груевски со Буш и финализирање на Извештајот за РМ во Европската комисија, како и претстојниот НАТО безбедносен форум во Охрид. Имено, интерпелацијата можеше да почека, барем уште една седмица. Дека нашата теза е точна се потврдува со фактот што еден од помалите коалициони партнери од Шекеринска побарал одговор зошто токму сега се поднесува интерпелацијата, а таа само ги кревала рамениците кажувајќи дека некој друг така сака, а тој другиот се знае кој е.

На целата работа ѝ претходеа подготовки, како на политички, така и на ме-

Како што дознаваме, на средбата со ДПА е договорено, прво прашање кое треба да го решат е статутот на борците на ОНА, додека Петковски ја истакнал улогата на неговата партија во власта и затоа отсега па натаму премиерот кон оваа партија ќе мора да има поголема почит, при што ќе треба да даде акцент и на Изборната програма на НСДП. Додека, пак, ВМРО-НП ќе го добива своето место во коалицијата, а не да биде само поддржувач.

диумски план. Се случи киднапирањето на заменик-директорот на МРТВ, Назиф Буши; се случи "Хард рок" повторно. Некако е чудно киднапирањето на Буши, затоа што се случува набрзо по враќањето на ДУИ во собраниските клупи и во моментот кога треба да се изберат преостанатите членови на Судскиот совет. Буши четири часа го држеле киднаперите, кои патем не носеле маски, а тој никако да ги препознае. Ако чинот е направен за други цели тогаш е за осуда, бидејќи ниту една функција не смее со сила да се издејствува. "Хард рок" се случи по втор пат. И првиот пат беа вмешани луѓе на СДСМ, односно беа употребени подземните структури, при што добро се знае кој е креаторот на таа акција. Вакви акции можат да испланираат само луѓето на Бранко, за потоа тој да се јави

од некој дел на Македонија и да дели памет и совети, што додека "премиеруваше" некако слабо го искористи за напредок на сопствената земја. Двата случаја беа добро покриени од медиумите, но и никако да се расчистат до крај. По овие настани СДСМ обвинува дека безбедноста, која тешко ја граделе, сега ВМРО-ДПМНЕ ја разградува и ја воведува Македонија во нова авантура. Веднаш имаме специјални емисии за политичка криза во земјата и се заговара ново парламентарно мнозинство, што се бара на незадоволство на ДПА, истата партија за која СДСМ тврдеше дека не победила на изборите, односно ја потпалуваше ДУИ. Сомневањето кај ДПА се јавува поради тоа што не така одамна еден висок функционер имал контакти со Црвенковски, по што целата работа во ДПА се преиспитувала, дали човекот им е верен или ги предава на Црвенковски.

Лутењето на ДПА можеби е и оправ-

ПОТЦЕНЕТИ КОАЛИЦИОНИ ПАРТНЕРИ

Една работа е јасна, вината не може да се бара само во опозицијата, туку и во позицијата. Целите кои си ги постави ВМРО-ДПМНЕ пред изборите всадија големи очекувања кај народот, но очигледно дека зацртаното не одеше по планот. Некои работи не се решаваат со инает и со сила. Отворањето на неколку фронта во исто време значеше преголем залак. Судир со Црвенковски по секоја цена значеше губење на време и енергија и негово издигнување од изгубените политичари. Неговиот рејтинг е во постојан раст по кавгите со премиерот и со министерот за надворешни работи, што му даде сила да ја спасува СДСМ од колапсот. Свесно или несвесно, екипата на Груевски одработуваше на неговото ста-

ционалност. Своеглавоста да се работи само по неговата програма ги исфрли од колосек НСДП, иако тие навиваа за ДУИ да влезе во власта, која му го направи првиот посериозен потрес. Ако коалицијата е составена од повеќе партиципанти тоа значи дека мора да се работи и на нивната афирмација. Исто така, непотребно се проблематизираат работите со ВМРО-Народна партија, кои досега ѝ даваа поддршка на Владата. Не треба да се очекува секогаш да ти ја даваат поддршката без дефинирање на односите.

ЛОШИ СОВЕТНИЦИ

Од друга страна, пак, премиерот се соочува со лош политички советнички тим, кој го насочува во погрешни политички потези и проценки. Начинот на кој се форсираа законите во Собранието беше тотално лош. Но, и тој ќе мора да се откаже од личните суети и опкружувањето околу него, кое политички е довол-

ОРТИЗИРА ПРВИОТ УДАР ОРА ДА ГО СМЕНИ КУРСОТ



СПАСИЈА КОЖА, НО НЕШТО МОРА ДА СЕ МЕНУВА

дано, затоа што договорот на Груевски со ДУИ преземаше многу работи, кои беа во изборната програма на оваа партија, во моментот кога рејтингот ѝ е во пораст, излегуваше дека ВМРО-ДПМНЕ одработува за ДУИ. Секако, грешката која беше направена при правењето на Владата ѝ даде крилја на ДУИ, при што успеа да ја придобие европската дипломатија на своја страна, па затоа сакаше скапо да го наплати своето враќање во Собранието. Ова ѝ беше јасно и на ДПА, дека мора да се плати враќањето на ДУИ и докрај неуспешно изведената акција со ПДП, бидејќи само Абдулџади Весели премина во владината коалиција, трансферот кој не беше доволен за Бадентерово мнозинство.

нување од "мртвите". Краткотрајните сети на Црвенковски на соседството се претставуваат како голем домет на неговата политика, иако на друго место и не е многу присутен, при што умешно анимира новинари, негови проверени интелектуалци, бизнисмени за спроведување на своите идеи.

Значи, за добробитот на државата мора да се прават и пресметани отстапки за товарот на одговорноста да биде префрлен на негова страна, бидејќи моментно дипломатите одговорноста ја бараат од премиерот.

Иако знаеше дека има недостаток од пратеници за Бадентерово мнозинство Груевски не успеа да се договори со пратениците од српската и од турската на-

но неискусно. Разговорот не значи и дека нешто мора да се даде, туку треба да се разговара, велат дипломатите, за кои потезите на нашите политичари се неразбирливи.

Според наши сознанија, Груевски ги "испегла" ставовите со ДПА, со НСДП и со ВМРО-НП, иако на пеглањето му претходеа две бурни ноќи, при што телефоните и по неколку пати ги трошеле батериите. ВМРО-ДПМНЕ го има обезбедено потребното мнозинство. Како што успеавме да дознаеме, на средбата со ДПА е договорено, како прво прашање кое треба да го решат - статутот на борците на ОНА, додека Петковски ја истакнал улогата на неговата партија во власта и затоа отсега па натаму премиерот кон оваа партија ќе мора да има поголема почит, при што ќе треба да даде акцент и на Изборната програма на НСДП. Додека, пак, ВМРО-НП ќе треба да го добие своето место во коалицијата, а не да биде само поддржувач.

Во ВМРО-ДПМНЕ се разгледувала можноста и за предвремени избори, но не сакале во моментот да се замерат со дипломатите и со поддржувачите на нашата земја.

Како и да е, Груевски ќе го амортизира првиот посериозен удар, но мора да направи брејк во спроведувањето на својата политика, со која ќе треба да си ги зајакне позициите, а влијанието на Бранко да го минимизира. Таквата политика е слична на диетата со месо, што значи кога ќе мислат дека им даваш што ќе посакаат, всушност тогаш ќе го доживеат најголемо изненадување.